

## Минхен со посета на прекрасните БАВАРСКИ ДВОРЦИ

Автобус/ 5 дена / 3 ноќевања

### 08. Март (Четврток) СКОПЈЕ - МИНХЕН

Состанок на групата на паркингот спроти хотел Holiday Inn во 14.00. Тргување за Минхен во 14.30 часот. Патувањето продолжува со попатни паузи за одмор. Ноќно возење.

### 09. Март (Петок) ДВОРЕЦОТ ХЕРЕНКИМЗЕ - МИНХЕН

Посета на најголемото баварско езеро Кимзе и возење со брод до “машкиот остров” Херенинсел. Во низата раскошни палати на екстравагантниот крал Лудвиг II, палатата Херенкимзе во рококо стил, е последна подигната на островот, по моделот на Дворецот Версај. Патувањето продолжува кон Минхен, во пладневните часови. Пристигнување во Минхен и сместување во хотел. Слободно време за индивидуални прошетки. Ноќевање.

### 10. Март (Сабота) МИНХЕН – ДВОРЕЦОТ НИМФЕНБУРГ

Појадок. Панорамски разглед на градот: Карлсплац, Мариенплац, Леолпововата улица, Старата и Нова Пинакотекта, Каролиниот плоштад со обелискот, Карловиот плоштад, Црквата Св. Михаел, Фраункирхе, Старата градска куќа (Ратхаус), Кралската пивница, Музејот на BMW, Олимпискиот комплекс, Фудбалската арена Алианс, Музејот на Германија... Прошетка до барокниот дворец Нимфенбург, летната резиденција на Баварските владетели. Вечерта, факултативна посета на една од најпознатите пивници во Европа, со традиција стара 400 години, со традиционалната Баварска храна, Баварско пиво и плех музика. Ноќевање.

### 11. Март (Недела) ДВОРЕЦОТ НОЈШВАНШТАЈН – ДВОРЕЦОТ ЛИНДЕРХОФ - ОБЕРАМЕРГАУ

Појадок. Посета на бајковитиот дворец Нојшванштајн, изграден на карпа, во стилот на старогерманските витешки замоци. Овој дворец е инспирација на Волт Дизни за изработување на препознатливата “шпица” на бројни цртани филмови. Посетата продолжува кон најрепрезентативниот Линдерхоф - дворец на Лудвиг II, изграден во времето на Максимилијан II, за потребите за лов на Кралското семејство. Подоцна Лудвиг II, искажувајќи ја максимално својата екстраваганција, овој дворец го преуредил во “рококо” стил и целосно ги позлатил своите одаи. По разгледот на средновековните раскошни дворци, прошетката продолжува кон градот Фусен и романтичниот Хоенлос или Оберамергау – место познато по традиционалната манифестација “Христовото Страдание на патот на Голготата”, во која припрема учествуваат сите мештани. Враќање во хотел во вечерните часови. Ноќевање.

### 12. Март (Понеделник) МИНХЕН – САЛЗБУРГ - СКОПЈЕ

Појадок. Патувањето продолжува кон Салзбург. Можност за посета на волшебниот Музеј на кристалниот свет на Сваровски во Ватенс. Разглед на градот на Моцарт: дворецот Мирабел, Моцартовата куќа, улицата Гетреидегасе, Стариот Плоштад, Моцартовиот Плоштад, Салзбуршката катедрала (во која е крстен Моцарт), надбискупската резиденција, Кулата со прочуените немусикални звона, најстарата кафана во Европа од VIII век. Слободно време за посета на слаткарница со познатите Салзбуршки колачи и Моцарт кугли. Тргување за Македонија. Ноќно возење со кратки попатни паузи. Пристигнување во Скопје наредниот ден во пладневните часови.

**ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 189 евра (11.710 денари)**

#### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Превоз со модерен туристички автобус на наведената релација
- Сместување во Хотел 3\* во Минхен на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Минхен и Салзбург
- Организација на аранжманот со лиценциран придружник на патувањето

#### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Влезници во Дворците Нојшванштајн, Линдерхоф и Херенкимзе и карта за брод по езерото Кимзе (вкупно 45 евра)
- Вечера во традиционална Баварска пивница
- Влезница во Музејот на Сваровски
- Задолжително патничко-здравствено осигурување



Head office  
6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia  
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311  
email: info@skala-travel.com  
www.skala-travel.com



**Skala**Travel  
one step further

**НАПОМЕНИ:**

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници
- Пријавување за факултативните излети при резервација на аранжманот!
- Плаќањето се врши исклучиво во денарска протввредност 1 евро = 62 денари
- Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на реализација на програмата
- Организаторот го задржува правото на промена на цените на факултативните излети во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите.
- За овој аранжман важат Општите услови за патување на СКТМ



**Head office**

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia  
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311  
email: [info@skala-travel.com](mailto:info@skala-travel.com)  
[www.skala-travel.com](http://www.skala-travel.com)